



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2019 СО ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ

Во 2019 година Центарот за развој на Североисточен плански регион (ЦР СИПР) во рамките на своите обврски и надлежности реализираше поголем број на проекти. Проектите на кои работеше ЦР СИПР се од програмите за регионален развој на Министерството за локална самоуправа / Биро за регионален развој за 2019, но и проекти кои поради објективни причини не беа довршени, а се по програмите за 2016, 2017 и 2018 година. Центарот во 2019 година работеше и на реализација на проектите со кои има потпишано Договори за реализација со Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој на РМ . Од проектите каде како Донатор се јавува ЕУ, започната е имплементација на проект, од програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. С. Македонија и Р. Бугарија. Преку Швајцарската агенција за развој и соработка, поддржана од Министерството за локална самоуправа во фаза на имплементација беа проекти од Грантовата Шема за Инвестициски и Иновативен проект во Североисточниот плански регион.

1. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2016 година чија реализација е завршена во 2019 година:

Во рамки на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион“ имплементиран е следниот под-проект:

- Партнерно уредување на локалитет Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации во општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-102/23 од 21.11.2016 со Турбоинжинеринг

2. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2017 година чија реализација е завршена во 2019 година:

Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 2, имплементирани се следниот под-проекти:

- Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница, општина Ранковце и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации, општина Старо нагоричане, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп, Договор 05-109/35 од 27.11.2017

- Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп, Договор 05-109/35 од 27.11.2017

- Градба на патен правец Ловечка куќа - Езерце (Калин Камен)-Фаза 2, општина Крива Паланка, Договор со Биро за РР бр. 09-272/1 од 25.04.2017 – „МГИ Инвест., Скопје

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

- Партнерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, и поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор Баџак Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017

3. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2018 година чија реализација е завршена во 2019 година:

Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 3, имплементирани се следните под-проекти:

- Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), општина Крива Паланка, Договор склучен со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018

- Реконструкција ул. Св. Ѓорѓи Кратовски, на влез во Кратово, Договор склучен со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018

- Дооформување на детско игралиште во склоп на рекреативниот регионален центар Базен Куманово и изведба на градежно-занаемчиски работи во објектот, Договор склучен со Баџак Инженеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018

- Поставување на бекатон на шеталиште во с. Младо Нагоричане - маала Ѓорговци и градба на детско игралиште, општина Старо Нагоричане, Договор склучен со „Евроградба-Инженеринг“ ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018

4. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2019 година чија реализација е завршена во 2019 година:

Во рамки на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, имплементирани се следните под-проекти:

- Опремен/адаптиран простор за промоција на туристичките атракции во ЗД во општина Ранковци (Активност бр.5), Договор склучен со „Солас-Екс-Им., Договор бр.05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019

- Изградба на локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане, Договор склучен со „Билд-Инг., бр.05-76/14 од 14.08.2019

- Набавка на 3 (три) метачки машини за собирање на смет, склучен Договор со ДПТУ., САНДРА-М., ДООЕЛ Кавадарци, бр. 05-80/15 од 27.09.2019

- Набавка на 20 метални контејнери за одржување на хигиената во регионалниот спортски центар – Куманово, склучен Договор со Технички Институт Македонија-Неготино, бр. 05-120/8 од 10.10.2019

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

Во рамки на проектот: „Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: „Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка, имплементиран се следниот проект:

- „Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, Договор склучен со „Цвет Компани, с. Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 07.08.2019

Проекти преку Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) по програма за рурален развој за 2015, мерка 322 во тек е имплементација на:

- Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково Договор со Носителот на набавката: „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнел, Скопје

Донаторски проекти во 2019:

Проект кофинансирани од ЕУ и Министерство за Локална самоуправа:

На 17.08.2019 потпишан е Договор за имплементација на проект од програмата за прекугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG-IPA CBC Programme (CCI Number: 2014TC1615CB006) со наслов: „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција, во вредност од 97.742,54 EUR и траење од 15 месеци.

Во проектот Водечки Партнер е Foundation "Health Prophylaxis", Blagoevgrad, Bulgaria, а Центарот за развој на Североисточен плански регион се јавува како Проектен Партнер.

Активностите во најголем дел ќе се спроведуваат на територија на општините Крива Паланка (градба на мини голф и фитнес игралиште на брегот на Крива Река, обуки, тренинзи и натпревари на деца и деца со попреченост) и Благоевград (набавка на опрема за дијагностика на рбетни деформитети, обуки, тренинзи, пресс конференција)

Проекти кофинансирани од Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Федералниот департамент за надворешни работи, а дејствувајќи преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на Р.С. Македонија финансирани од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “,

Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за реализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-51/1 од 27.05.2019: „Уредување и валоризација на спортско рекреативен еко-центар Бислим,“ финансиран од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

резултатите од проектот се јавува (Локална Акциона Група) ЛАГ АБЕР 2015 во износ од 7.914.100 денари од кои:

- Средства од СДЦ без ДДВ 3.957.050 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 3.957.050 денари

1. Изградба и уредување на стази за спортско качување и ВИА-ФЕРАТА на потег на Бислимска Клисуре
2. Набавка на комплет опрема за кајакарство (15 кајаци и еден рафтинг чамец) и друга потребна опрема за кајакарство која можат да ја користат и лицата со посебни потреби
3. Набавка на (22) велосипеди и мобилна работилница за планински велосипедизам
4. Набавка на (2) мотори со погон на 4 тркала, за потреби од аспект на прва помош и друга логистичка поддршка
5. Изработка на мобилна апликација со GPS (за сите знаменитости, пешачки стази и велосипедски рути и рути за стази прилагодени за лица со посебни потреби)

Иновативен проект за кој е потпишан Договор за реализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-55/1 од 29.05.2019: „Инклузивни паметни училници„ финансиран од Грантовата шема Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите од проектот се јавува ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово во износ од 2.119.845 денари од кои:

- Средства од СДЦ без ДДВ 1.715.780 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 404.065 денари

1. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD, со андроид бокс со можност за интегрирање на апликација за лица со попреченост парче 46
2. Лап Топ со i5 процесор и HDMI приклучок парче 11
3. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD со андроид бокс со можност за интегрирање на апликација за лица со попреченост за Медијатека за лица со попреченост парче 1

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

ПРЕДЛАГА: Раководител на Центар за развој на Североисточен плански регион

РАЗГЛЕДУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион

УСВОЈУВА: Совет за развој на Североисточен плански регион

**Предлог - ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА
НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
НА РЕДОВНА ЖИРО СМЕТКА ВО 2019 ГОДИНА**

Р.бр		Износ (во денари)
	<u>ПРИХОДИ на редовна жиро сметка во 2019 година</u>	
1.	Пренесен вишок на приходи од минати години	28.444.217
2.	Приходи од Општина Кратово за тековно работење на Центарот	52.205
3.	Приходи од Општина Кр. Паланка за тек. раб. на Центарот	208.200
4.	Приходи од Општина Куманово за тек. раб. на Центарот	1.054.840
5.	Приходи од Општина Липково за тековно работење на Центарот	100.000
6.	Приходи од Општина Ранковце за тековно работење на Центарот	0
7.	Приходи од Општина Старо Нагоричане за тек. раб. на Центарот	48.400
8.	Приходи од Министерство за локална самоуправа (МЛС) за тековно работење на Центарот за 2019	1.200.000
9.	Сопствено учество на општина Крива Паланка „Локални патни правци: н.м. Конопница и с. Трново, општина Крива Паланка,, проект од 2018	1.146.200
10.	Сопствено учество на општина Кратово „Реконструкција – Обновување на главниот влез во Кратово, улица Св. Горѓи Кратовски, општина Кратово,, проект од 2018	606.120

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

**„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk**

11.	Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР) по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, општини Куманово, Ранковце и Старо Нагоричане, Договор со БРР бр. 13-332/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-332/16 од 29.11.2019 и Анекс 2 бр.13-332/21 од 19.12.2019	28.972.341
12.	Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура,, во с. Матејче, општина Липково,, Договор со БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019	7.861.568
13.	Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „ Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300метри, општина Крива Паланка ,, Договор со БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019	5.625.139
14.	Сопствено учество на општина Крива Паланка „Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300метри, општина Крива Паланка,, проект од 2019	1.779.778
15.	Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово,, Договор со БРР бр. 13-335/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр.335/3 од 29.11.2019 и Анекс 2 бр. 13-335/3 од 19.12.2019	5.177.854
16.	Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар, Куманово,, Договор со БРР бр. 13-1107/1 од 19.12.2019, Анекс 1 бр. 13-1107/2 од 26.12.2019	5.200.895
17.	Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом	2.000.000
18.	Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ, програма на АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирце-Никулјане во должина од 2,228км	903.190
19.	Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ за изработка на урбанистички планови за селата Ранковце, Петралица, Гиновци и Псача, преку програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	851.314
20.	Учество на општина Липково за изработка на Хидролошки студии за потребите од изработка на урбанистички планови за селата Слупчане и Оризаре преку програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	70.580

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

21.	Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, општина Крива Паланка СВ006.1.21.193	7.061.788
22.	Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Меѓуграничен центар за млади предприемачи ,, СВ006.1.31.133	730.000
23.	Поврат на погрешно уплатени средства од Баџак Инженеринг	1.108.014
24.	Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар	400.000
Вкупно приходи во 2019		100.629.663
<u>РАСХОДИ на редовна жиро сметка во 2019 година</u>		
1.	Бруто плата на вработените во Центарот за развој на СИПР за 2019 и регрес за годишен одмор	2.968.460
2.	Постојана резерва (непредвидливи расходи) набавка на климатуреди за работни простории	64.302
3.	Тековни резерви (разновидни расходи), отпремнина за заминување во пензија на вработен во Центарот и отпремнина за смрт во семејство на вработен во Центарот	65.254
4.	Патни и дневни расходи	19.020
5.	Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, регистрација, такси услуги, транспорт	189.998
6.	Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата за службени весници)	37.964
7.	Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии и сл.)	13.300
8.	Прехранбени продукти и пијалоци	88.180
9.	Материјали за поправка и одржување	8.580
10.	Поправка и одржување на службено возило, редовен сервис и сл.	37.050
11.	Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери, машини)	1.750
12.	Изнајмување простор и опрема (паркинг)	14.400
13.	Банкарски услуги и осигурителни услуги	0

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

14.	Судски и правни услуги (жалби по постапки за јавни набавки)	12.748
15.	Други договорни услуги(сопствено учество во проекти, преведувачи, печатење, рекламирање, консултантски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило, хигиенски услуги)	217.724
16.	Книговодствени услуги	30.756
17.	Членарини во организации-меѓународни организации	0
18.	Расходи за репрезентација, седници на регионален совет и расходи од касов максимум	149.983
19.	Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.	0
20.	Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени весници и други оперативни расходи	166.712
21.	Биро за 2016, Активност бр.44.4 и бр 44.5: Партерно уредување на локалитет Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации во општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-102/23 од 21.11.2016 со Турбоинжинеринг	1.768.820
22.	Биро за 2016, Проект бр. 42, “Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот” Договор со Биро за РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2 од 01.12.2016 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп	2.000.000
23.	Биро за 2017, Проект бр. 47.3: Адаптација на училиници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце, 47.4: Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо нагоричане, 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп, Договор 05-109/35 од 27.11.2017	1.325.540
24.	Биро за 2017, Проект бр.47.1 Градба на патен правец Ловечка кука - Езерце (Калин Камен)-Фаза 2, општина Крива Паланка, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – „МГИ Инвест,, Скопје	2.348.034
25.	Биро за 2017, Проект бр.47.5 Партерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, Проект бр.47.6 Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор Баџак Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017	1.212.865
26.	Биро за 2018,Проект бр.49.1 Активност бр.1: Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Активност 2: Изградба на	10.420.139

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

	локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), општина Крива Паланка, Активност бр.7: Реконструкција ул. Св. Ѓорѓи Кратовски, на влез во Кратово, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3,, Договор склучен со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018	
27.	Биро за 2018, Проект бр. 49.3 Дооформување на детско игралиште во склоп на рекреативниот регионален центар Базен Куманово (Активност 5) и изведба на градежно-занаетчиски работи во објектот (Активност 6), во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3,, Договор склучен со Баџак Инжинеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018	7.928.606
28.	Биро за 2018, Проект бр. 49.2 Активност 4: Поставување на бекатон на шеталиште во с. Младо Нагоричана - маала Ѓорговци, градба на детско игралиште, општина Старо Нагоричане, Договор склучен со „Евроградба-Инженеринг“ ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018	2.854.528
29.	Биро за 2018, Надзор над Активности 5 и 6, Договор со ЦПВ ДООЕЛ Скопје, бр. 05-120/1 од 05.12.2018	35.400
30.	Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ по Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км „Кооп Инженеринг,, Куманово	903.190
31.	Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ по Проект бр.40 од АФПЗРР, Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015, мерка 322, Проект: „ Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково,,	170.263
32.	Поврат на позајмица од редовна сметка на Центарот на сметка на општина Крива Паланка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193	1.000.000
33.	Поврат на сметка од сметка на Центарот на редовна сметка на Министерство за земјоделство	2.203.129
34.	Надзор над градба Маала Вуевци, општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-118	14.514
35.	Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	35.400
36.	Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	35.400
37.	Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Слупчане,	35.400

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

	општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	
38.	Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322	35.400
39.	„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр.50.5, Опремен/адаптиран простор за промоција на туристичките атракции во ЗД во општина Ранковци (Активност бр.5), Договор склучен со „Солас-Екс-Им,, Договор бр.05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019	2.052.558
40.	„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.3 Изградба на локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане, (Активност 3), Договор склучен со „Билд-Инг,, бр.05-76/14 од 14.08.2019	3.236.186
41.	„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.1, Набавка на 3 (три) метачки машини за собирање на смет, (Активност 2), склучен Договор со ДПТУ,, САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци, бр. 05-80/15 од 27.09.2019	10.599.864
42.	„Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.2, Набавка на 20 метални контејнери за одржување на хигиената во регионалниот спортски центар – Куманово, (Активност 2), склучен Договор со Технички Институт Македонија-Неготино, бр. 05-120/8 од 10.10.2019	319.780
43.	„Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка,, Договор со Биро 13-334/1 за 2019, Проект бр.52, Договор склучен со „Цвет Компани,, с. Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 07.08.2019	7.261.436
	Вкупно расходи во 2019	61.882.633
	Пренесено салдо во 2020	38.747.030
	Вкупно	100.629.663

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

НАРАТИВЕН ДЕЛ

Приходна страна од Финансискиот извештај за 2019 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион:

- **реден број 1.** пренесен вишок на приходи од минати години со состојба на 31.12.2019, средства кои се наменети за исплата на проекти по програми за 2016, 2017 и 2018 по Договори со бирото за Регионален Развој/ Министерство за локална самоуправа.

-**реден број 2. до 7.** обврски на општините во СИПР согласно Договорот склучен помеѓу општините и Министерството за локална самоуправа изнесуваат 1.727.870 денари на годишно ниво. Исплатени средства од страна на општините за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за 2019 година во вкупен износ од 1.463.645 денари.

Табела на неизмирени обврските од страна на општините во Североисточен плански регион по основ на потпишани Договори со Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за период 2016-2019:

Неизмирени обврски на општините во СИПР	2016	2017	2018	2019	Вкупно
Кратово	-	-	-	52.205	52.205
Ранковце	41.440	41.440	41.440	41.440	165.760
Липково	270.580	270.580	-	170.580	711.740
Крива Паланка	-	-	-	-	-
Старо Нагоричане	48.400	48.400	48.400	-	145.200
Куманово	-	-	-	-	-
	360.380	360.380	89.800	264.225	1.074.785

-**реден број 8.** Приход од Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за 2019.

Согласно Договорот за кофинансирање за 2019 потпишан помеѓу Министерството за Локална Самоуправа и општините во СИПР, Центарот има добиено 1.200.000 денари за тековно работење и за извршување на активности од страна на Министерството за локална самоуправа.

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

-реден број 9. Сопствено учество на општина Крива Паланка „Локални патни правци: н.м. Конопница и с. Трново, општина Крива Паланка,, проект од 2018

-реден број 10. Сопствено учество на општина Кратово „Реконструкција – Обновување на главниот влез во Кратово, улица Св. Горѓи Кратовски, општина Кратово,, проект од 2018

-реден број 11. Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР) по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, општини Куманово, Ранковце и Старо Нагоричане, Договор со БРР бр. 13-332/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-332/16 од 29.11.2019 и Анекс 2 бр.13-332/21 од 19.12.2019

-реден број 12. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура,, во с. Матејче, општина Липково,, Договор со БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019

-реден број 13. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „ Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300метри, општина Крива Паланка ,, Договор со БРР бр. 13-333/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр. 13-333/3 од 29.11.2019

-реден број 14. Сопствено учество на општина Крива Паланка „Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300метри, општина Крива Паланка,, проект од 2019

-реден број 15. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово,, Договор со БРР бр. 13-335/1 од 23.04.2019, Анекс 1 бр.335/3 од 29.11.2019 и Анекс 2 бр. 13-335/3 од 19.12.2019

-реден број 16. Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2019 проект: „Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар, Куманово,, Договор со БРР бр. 13-1107/1 од 19.12.2019, Анекс 1 бр. 13-1107/2 од 26.12.2019

-реден број 17. Сопствено учество на општина Куманово за проект од Биро за Р.Р. за 2016, реконструкција на Занатски Дом

-реден број 18. Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ, програма на АФПЗРР за мерка 321 од 2015, патен правец, Четирце-Никуљане во должина од 2,228км

-реден број 19. Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ за изработка на урбанистички планови за селата Ранковце, Петралица, Гиновци и Псача, преку програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

-реден број 20. Учество на општина Липково за изработка на Хидролошки студии за потребите од изработка на урбанистички планови за селата Слупчане и Оризаре преку програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

-реден број 21. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД“, општина Крива Паланка СВ006.1.21.193

-реден број 22. Поврат на позајмици од подсметка на ИПА проектот на редовна сметка „Меѓуграничен центар за млади предприемачи „ СВ006.1.31.133

-реден број 23. Поврат на погрешно уплатени средства

-реден број 24. Трансфер од Министерство за локална самоуправа за активности по проект: Воспоставување на бизнис Центар

Расходна страна од Финансискиот извештај за 2019 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион:

-реден број 1. Бруто плата за пет лица вработени во Центарот за развој на СИПР за 2019 и регрес за годишен одмор.

-реден број 2. Постојана резерва (непредвидливи расходи) набавка на климамуреди за работни простории

-реден број 3. Тековни резерви (разновидни расходи), отпремнина за заминување во пензија на вработен во Центарот и отпремнина за смрт во семејство на вработен во Центарот

-реден број 4. Патни и дневни расходи на вработените во Центарот за развој на СИПР.

-реден број 5. Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, регистрација, такси услуги, транспорт

-реден број 6. Административни материјали (канцелариски, списанија, уплата за службени весници)

- реден број 7. Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. цет фолии и сл.)

-реден број 8. Прехранбени продукти и пијалаци.

-реден број 9. Материјали за поправка и одржување.

-реден број 10. Поправка и одржување на службено возило, редовен сервис и сл.

-реден број 11. Поправка и одржување на мебел, опрема, компјутери, машини.

-реден број 12. Изнајмување простор и опрема/ паркинг за службено возило.

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

- реден број 13. Банкарски услуги и осигурителни услуги.
- реден број 14. Судски и правни услуги (жалби по постапки за јавни набавки)
- реден број 15. Други договорни услуги (сопствено учество во проекти, преведувачи, печатење, рекламирање, консултантски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило, хигиенски услуги)
- реден број 16. Книговодствени услуги/книговодство за редовна и потсметки на Центарот за 2018.
- реден број 17. Членарини во организации-меѓународни организации
- реден број 18. Расходи за репрезентација, седници на регионалниот совет и расходи од касов максимум за 2019.
- реден број 19. Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.
- реден број 20. Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени весници и други оперативни расходи
- реден број 21. Биро за 2016, Активност бр.44.4 и бр 44.5: Партерно уредување на локалитет Костоперска карпа во с. Младо Нагоричане и Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации во општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-102/23 од 21.11.2016 со Турбоинжинеринг
- реден број 22. Биро за 2016, Проект бр. 42, „Адаптација и санација на Занатски Дом во јавен објект наменет за надградба на капацитетите на главните двигатели на економскиот развој во регионот“ Договор со Биро за РР бр. 09-323/1 од 12.05.2016 и Анекс на Договор бр 09-323/2 од 01.12.2016 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп
- реден број 23. Биро за 2017, Проект бр. 47.3: Адаптација на училници од училишта зграда во соба за престој на туристи во село Отошница - Фаза 2, општина Ранковце, 47.4: Реновирање на простор (сала) за културно - туристички манифестации-Фаза 2, општина Старо нагоричане, 47.7: Адаптација на деловен објект во туристичко информативен центар во с. Ранковце, општина Ранковце, Договор со Биро за РР 09-272/1 од 25.04.2017 - „Инженеринг Теракота „ Прилеп, Договор 05-109/35 од 27.11.2017
- реден број 24. Биро за 2017, Проект бр.47.1 Градба на патен правец Ловечка кука - Езерце (Калин Камен)-Фаза 2, општина Крива Паланка, Договор со Биро за РР бр. 09-273/1 од 25.04.2017 – „МГИ Инвест,, Скопје
- реден број 25. Биро за 2017, Проект бр.47.5 Партерно уредување на регионален комплекс на базени во општина Куманово, Проект бр.47.6 Поставување на влезна капија на Бислимска Клисура, општина Куманово, Договор Баџак Инженеринг бр.05-72/37 од 05.08.2017

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

-реден број 26. Биро за 2018, Проект бр.49.1 Активност бр.1: Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 (Л=310,76 м), општина Крива Паланка и Активност 2: Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 (Л=500 м), општина Крива Паланка, Активност бр.7: Реконструкција ул. Св. Ѓорѓи Кратовски, на влез во Кратово, Договор со Стојменов – Кочани бр. 05-79/45 од 19.09.2018

-реден број 27. Биро за 2018, Проект бр. 49.3 Дооформување на детско игралиште во склоп на рекреативниот регионален центар Базен Куманово (Активност 5) и изведба на градежно-занаетчески работи во објектот (Активност 6), во рамките на проектот: Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион-Фаза 3, Договор склучен со Баџак Инжинеринг, бр.05-102/25 од 03.12.2018

-реден број 28. Биро за 2018, Проект бр. 49.2 Активност 4: Поставување на бекатон на шеталиште во с. Младо Нагоричане - маала Ѓорговци, градба на детско игралиште, општина Старо Нагоричане, Договор склучен со „Евроградба-Инженеринг“ ДООЕЛ, с. Василевци, бр. 05-98/18 од 07.11.2018

-реден број 29. Биро за 2018, Надзор над Активности 5 и 6, Договор со ЦПВ ДООЕЛ Скопје, бр. 05-120/1 од 05.12.2018

-реден број 30. Сопствено учество на општина Старо Нагоричане за ДДВ по Проект бр.39 од АФПЗРР мерка 321 за 2015, градба на патен правец Четирце – Никуљане, општини Куманово и Старо Нагоричане во должина од 2,228км „Кооп Инженеринг“, Куманово

-реден број 31. Сопствено учество на општина Ранковце за ДДВ по Проект бр.40 од АФПЗРР, Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015, мерка 322, Проект: „Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово, Ранковце и Липково,,

-реден број 32. Поврат на позајмица од редовна сметка на Центарот на сметка на општина Крива Паланка за спроведување на ИПА прекуграничен проект „Промоција на туристички атракции во ЗД – ТАП ЗД,, реконструкција и набавка на опрема во општинските сали во Крива Паланка СВ006.1.21.193

-реден број 33. Поврат на сметка од сметка на Центарот на редовна сметка на Министерство за земјоделство

-реден број 34. Сопствени средства на центарот за Надзор над градба Маала Вуевци, општина Старо Нагоричане, Договор бр. 05-118

-реден број 35. Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

-реден број 36. Стручна помош од ГЕИНГ за пренамена на земјиште при изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

-реден број 37. Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Слупчане, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,
www.northeastregion.gov.mk e-mail: info@northeastregion.gov.mk

-реден број 38. Стручна помош од ГЕИНГ за изработка на хидролошка студија за водотеци при изработка на урбанистички планови за с. Оризаре, општина Липково, програмата на АФПЗРР за 2015, мерка 322

-реден број 39. „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1за 2019, Проект бр.50.5, Опремен/адаптиран простор за промоција на туристичките атракции во 3Д во општина Ранковци (Активност бр.5), Договор склучен со „Солас-Екс-Им,, Договор бр.05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на Договор бр. 05-49/3 од 25.11.2019

- реден број 40. „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.3 Изградба на локален пат во маала Вуевци, с. Младо Нагоричане, (Активност 3), Договор склучен со „Билд-Инг,, бр.05-76/14 од 14.08.2019

- реден број 41. „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.1, Набавка на 3 (три) метачки машини за собирање на смет, (Активност 2), склучен Договор со ДПТУ,, САНДРА-М,, ДООЕЛ Кавадарци, бр. 05-80/15 од 27.09.2019

- реден број 42. „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4,, Договор со Биро 13-332/1 за 2019, Проект бр. 50.2.2, Набавка на 20 метални контејнери за одржување на хигиената во регионалниот спортски центар – Куманово, (Активност 2), склучен Договор со Технички Институт Македонија-Неготино, бр. 05-120/8 од 10.10.2019

- реден број 43. „Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка,, Договор со Биро 13-334/1 за 2019, Проект бр.52, Договор склучен со „Цвет Компани,, с. Батинци, Студеничани, Скопје, бр.05-74/13 од 07.08.2019

Куманово, Август 2020

Центар за развој на СИПР

Раководител
Младен Протик

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ

